



Од Организацискиот одбор на  
медицински сестри и  
техничари

ЈЗУ УК по хируршки болести  
“Св. Наум Охридски”- Скопје

### ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР

Гордана Милошевска  
Наташа Каневче  
Билјана Бошњакова  
Гордана Стојановиќ  
Маја Левковска  
Александра Закев

Ирена Јакова  
Билјана Илиевска  
Ауљона Абдиу  
Далиборка Душановска  
Невин Адем  
Милка Стојаноска

### ИЗВЕСТИВАЊЕ

Почитувани колешки и колеги,

Со задоволство сакаме да Ве информираме дека Организацискиот одбор на медицински сестри и техничари при ЈЗУ УК по хируршки болести Св. Наум Охридски од Скопје организира **Есенски сестрински средби** во првата половина на месец Октомври во Скопје под мотото:

**“Сестринската професија – наука и уметност насочена кон промовирање на квалитетен живот на индивидуите и семејствата”**

На Средбите ќе се одржат предавања, работилници, панел дискусии и, постер презентации. Ќе бидат презентирани теми на поканети предавачи, референтни во својата област.

Целта на овие средби е да ја промовираме медицинската сестра како единствен профил на здравствени работници оспособени за здравствена нега, која е нераскинлив дел од тимот кој се грижи за здравјето на една популација, која со својата професија и практикување претставува главна алка во нераскинливиот синџир наречен **ЗДРАВЈЕ**.



На средбите можете да учествувате како гости, или можете да земете активно учество и да аплицирате на следниве теми:

1. **Предизвиците на современото сестринство;**
2. **Нови методи во клиничката пракса;**
3. **Сестринска документација – главен адут во промоција на сестринската професија;**
4. **Развивање сестринска пракса преку критичко размислување и истражување;**
5. **Мултисекторална и мултидисциплинарна соработка (градење на професионален идентитет и самостојност).**

Средбите ќе бидат сертифицирани.

Датумот за пријава на темите и оддржување на средбите ќе биде дополнително утврден и сите дополнителни информации ќе бидат објавени на веб страната на ЈЗУ УК по хируршки болести Св. Наум Охридски: [www.gradskahirurgija.org.mk](http://www.gradskahirurgija.org.mk).

### **ВАЖНО!!!**

Со цел за целосна евиденција на сите присутни, ќе Ви бидеме исклучително благодарни ако вашиот интерес за учество го потврдите на следната електронска пошта: [d\\_dusanovska@hotmail.com](mailto:d_dusanovska@hotmail.com)

Лице за контакт: Далиборка Душановска  
Email: [d\\_dusanovska@hotmail.com](mailto:d_dusanovska@hotmail.com)

Пријава на трудови: [sestrinskisredbi@gradskahirurgija.org.mk](mailto:sestrinskisredbi@gradskahirurgija.org.mk)

Со почит,

Организациски одбор на

Есенски сестрински средби